



ПРОЛОМ БАЊА - НИШ

3 дена / 2 ноќи/ автобус



1 ден 15.03.2019 (петок) Штип/ Скопје – Пролом Бања

Поаѓање во 04.30 часот од Штип, паркингот кај Новата Пошта, во 06.00 часот од Скопје, паркингот кај хотел Вип. Патувањето се одвива преку граничниот премин Табановце со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Пролом Бања во пладневните часови и сместување во хотел. **Ручек.** Слободно попладне за индивидуални активности, можност за користење на СПА услугите на хотелот. **Вечера. Ноќевање.**



2 ден 16.03.2019 (сабота) Пролом Бања – Ѓавола Варош

Појадок. Посета на локалитетот Ѓавола Варош, мистичен споменик на природата, околу кој се врзани повеќе легенди, споменикот е избран во ТОП 77 од изборот за најголемите чуда на природата. **Ручек.** Слободно попладне за индивидуални активности, можност за користење на СПА услугите на хотелот. **Вечера. Ноќевање.**



3 ден 17.03.2019 (недела) Пролом Бања–Лазарица -Ниш – Скопје/Штип

Појадок. По појадокот напуштање на хотелот. Организирана прошетка до единствената црква – брвнара во овој крај, црквата Лазарица, светски позната по единствениот мистичен феномен, бте стебла од сливи кои при растењето 6 пати се вртат околу себе. Поаѓање за Македонија со попатна посета на Ниш. Пристигнување во Ниш, слободно време за шопинг и индивидуални прошетки. Пристигнување во Скопје/Штип во вечерните часови.

цена: 6.900,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус
- Појадок во режија на агенцијата
- 2 полни пансиони во хотел Радан - Пролом Бања (сместување во стандардни соби)
- Користење на СПА центарот: отворен/затворен базен, сауна, солена соба, џакузи базен со лековита Пролом вода, парна бања, фитнес, користење на сала за рекреација
- Организиран излет со автобус до Ѓавола Варош, вклучена влезница и локален водич
- Организирана прошетка до црквата Лазарица
- Туристичка такса
- Организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување– 100 денари(задолжително)
- влезници за културно – историските споменици

Општи напомени :

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- **Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.**

Рок на пријавување до 25.02.2019

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на ТА Фериял Кашиков и СКТМ